

## БАЈЦУВАЊЕ И РАПАВОСТ НА ФУРНИРАНИ БУКОВИ ПОВРШИНИ

Трајче Манев\*, Константин Бахчеванциев\*\*, Ивица Грбац\*\*\*

### АПСТРАКТ

Во трудов се опфатени испитувањата на влијанието на брусењето и бајцувањето врз рапавоста, како показател на квалитетот на површински обработените букови фурнирани површини. Применети се два брусни системи со различни гранулации на зрицата, а површините се третирани со воден бајц, нитро-темелна боја и маслено-темелна боја.

Востановено е дека во фазата на подготовкa на површините за лакирање треба да се применуваат брусни системи со поситни брусни зрна. Најинтензивно зголемување на рапавоста на брусените површини настануваат при третирање со воден бајц, додека останатите два вида бајцување имаат мало и идентично влијание врз рапавоста. Настанатите промени негативно се одразуваат врз квалитетот на површинската обработка.

Клучни зборови: брусни системи, бајцување, рапавост, квалитет на површините.

### 1. ВОВЕД

Подготовката на дрвените површини за обработка по пат на брусење и примената на квалитетни материјали и постапки за лакирање се основните фактори на квалитетот на финалните производи. Брусењето и бајцувањето се подготвителни фази во површинската обработка на дрвото и често се нарекуваат фази на предобработка. Од нив зависи завршиот квалитет на површината.

Дрвото со својата боја и анатомска градба често не ги задоволува естетските и квалитетните барања. Дел од естетските својства на дрвото, кои доаѓаат од големата порознос, од големината и од распоредот на порите, од широчината на годишните прстени, неизедначена обоеност и сл., негативно влијаат врз квалитетот на површинската об-

работка. Предобработката на дрвените површини за лакирање, подразбира добро да се измазнат ваквите површини од дрвото, рапавоста да се сведе до најмали можни граници, бојата да се изедначи, а, по потреба, и да се промени. За таа цел се применуваат соодветни помошни материјали, специјализирани машински операции, постапки, методи и технологии.

Подготовката со брусење, било како последна фаза од финалната механичка обработка или како почеток на површинската обработка, има цел да ја доведе површината на дрвото до потребниот степен на мазност. Брусењето има директно влијание врз по-трошувачката на лак. Од него зависи доброто разlevање на лакот, покривање, прилепување и делумно пенетрирање на дисперзионите молекули на лакот во површинскиот слој од дрвото. Брусењето влијае врз квалитетните својства на сувиот филм, особено на дебелината, континуитетот, атхезијата, сјајноста и слично.

Бајцевите се средства што вршат непосредно бојосување на површинскиот слој на дрвото. Тие се погоден материјал за изедначување или за промена на природната боја на дрвото, за истакнување на макроскопските карактеристики на граѓбените дрвни еле-

\* Д-р Трајче Манев, вонреден професор на Шумарскиот факултет, бул. Александар Македонски бб, Скопје, Република Македонија.

\*\* Д-р Константин Бахчеванциев, доцент на Шумарскиот факултет, бул. Александар Македонски бб, Скопје, Република Македонија.

\*\*\* Д-р Ивица Грбац, вонреден професор на Шумарскиот факултет, Светошимунска 25, Загреб, Република Хрватска.

менти и воедно постигнување поголем естетски ефект кај финалните производи. Бајсусвањето со бајцување е резултат на навлегување на пигменти во внатрешноста на површинските градбени елементи од дрво-то. Бајцевите не формираат филм на површината, а, доколку го има, тој е многу тенок и провиден.

Разновидноста на бајцевите кои денес се користат за површинска обработка на дрво условува повеќе начини на примена - постапки кои даваат различен квалитет на обработка. Дефинирањето на некои промени, што настануваат на буковите фурнирани површини, како и резултатот од брусењето и од примената на трите различни видови бајцеви, се предмет на проучување во овој труд.

## 2. ТЕОРЕТСКИ СОЗНАНИЈА ЗА РАПАВОСТА И ПОДАТОЦИ ОД ЛИТЕРАТУРАТА

Геометријата на површините на техничките тела е поделена на макрogeометрија и микрogeометрија. Предмет на ова проучување се микрogeометриските нерамнини на површините од фурнирана плоча од иверки со буков фурнир. Обработувајќи ги литературните податоци, најнапред се задржуваме на сознанијата за рапавоста и за микронерамнините на дрвените површини, пропишани со познати стандарди.

Зависно од видот на отстапувањата на вистинската од идеалната мазност, ДИН 4760 дефинира шест видови на отстапувања:

- отстапувања на обликот (нерамност, нецентричност и сл.),
- брановидност,
- рапавост во вид на големи бразди (трагови од обработката),
- рапавост во вид на мали браздички (трагови од обработката),
- рапавост од површински оштетена градбена структура на материјалот и
- мрежеста, анатомска градба на материјалот.

Дефинирањето на рапавоста и настојувањата да се оддели рапавоста од останатите видови на отстапувања од идеално мазна - рамна површина, доведува до усовршување на мерните техники и до развој на нови мерни системи.

Според различни национални стандарди (ДИН, ИСО) за рапавоста во употреба се два различни мерни системи:

- „М“ систем, кој се базира на средната линија на профилот „медијана“<sup>1</sup> и
- „Е“ систем, кој се базира на „обвојна“ линија, линија која поврзува пикови на нерамнините.

Обата системи ја изразуваат рапавоста преку нерамнините на еден профил од релјефот на површината. Кај „М“ системот, кој е пошироко прифатен, рапавоста се определува на еден дел од должината на тој профил. Овој дел од должината на профилот се нарекува „референтна должина - L“. Според ИСО, референтната должина изнесува: 0,08; 0,25; 0,80; 2,50; 8,00 и 25,00 mm.

Покрај референтната должина, за определување на рапавоста се користи „набљудувана должина“. За набљудувана должина се зема должината на профилот од површината, која е потребна за определување на карактеристиките на рапавоста и опфаќа најмалку една референтна должина.

Според „М“ системот, рапавоста претставува збир на нерамнини што го формираат релјефот на површината, во границите на определена референтна должина. При тоа се елиминираат грешките на обликот и брановидноста. Средната линија на профилот-медијаната, го сече вистинскиот профил во граници на референтната должина. Во однос на медијаната, се определуваат три основни параметри на амплитудата: средно отстапување на профилот „Ra“, максимална височина на нерамнините „R max“ и средна височина на нерамнините во 10 точки „Rz“.

ИСО 4289 ги дели параметите на рапавоста на:

- параметри на амплитудите се оние што се однесуваат на вертикалните отстапувања на профилот од идеалната рамнина,
- параметри на растојанијата (дистанците), се параметри на хоризонталните големини на отстапувањата на површината и
- екстремни (хибриидни) параметри на отстапувањата на профилот.

Но, најчесто применувани параметри се:

Средното отстапување на профилот „Ra“ е аритметичка средина на отстапувањата на профилот од средната линија, во граници на референтната должина. Дефинирано е со следниот математички израз:

$$Ra = 1/L \cdot \sum_{i=1}^Y dx_i \quad (1)$$

каде Y е број на мерни места на профилот.

Максималната висина на профилот или максимална висина на нерамнините, „R max“

<sup>1</sup> Middle.

е растојанието помеѓу горната и долната линија на профилот. Се изразува како разлика меѓу највисоката - горната точка на профилот „Yg“ и најниската - долната точка на профилот „Yd“ во граници на референтната должина:

$$R_{\max} = Y_g - Y_d \quad (2)$$

Средна висина на нерамнините во 10 точки. „Rz“ е разликата меѓу аритметичките средини на 5 највисоки „Ygi“ и 5 најниски „Ydi“ точки од профилот, во границите на референтната должина. Висината на точките се определува во однос на произволна линија, паралелна со средната линија на профилот (медијаната).

$$R_z = 1/5 \cdot (\sum Y_{gi} - \sum Y_{di}) \quad (2), \text{ каде што: } i=1 \text{ до } 5.$$

Покрај основните параметри, според Јаик (3) може да се определат уште седум дополнителни параметри, потоа, дистанционите и хибридените параметри.

Со проучување на рапавоста на дрвените површини се занимавале повеќе истражувачи. Петерс и Цуминг (10); Стумбо(15); Колман, Куензи и Стам (5) обработуваат механички и оптички методи на мерење на рапавоста на дрвените површини.

Сузуки (16) прави оригинален експеримент и ја проучува рапавоста на дрвените површини преку аголот на инклинација, при кој капка од вода почнува слободно да истекува. Испитувањата се вршени на пилени и рамнети површини и претставуваат првични сознанија.

Неколку автори: Алиќ (1), Буглај (2), Потребиќ (11), Ригиќ (12), вршеле испитувања на рапавоста на дрвените површини од аспекти на: видот на дрвото, аголот на пресекот на годишните прстени, брусењето и гранулација на брусните зрнца, брзината на брусење, времетраењето на брусењето, притисокот на брусење, истрошеноста на брусната лента, осцилирањето на брусната лента, од аспект на насоката на брусење и сл.

Миниути (8), кој ги проучувал промените што настануваат на површината на дрвото по мокрење и бојосување од анатомски аспект. Авторот дава микроскопски слики на промените што настануваат во градбените елементи при мокрење и боене.

Садох и Накато (13) изнесуваат резултати од испитувањата на зависноста меѓу физичките, анатомските и психолошките (визуелни и допирни впечатоци) фактори, што имаат важна улога при дефинирањето на мазноста и на нерамнините на површини од повеќе дрвни видови.

Посебно внимание привлекуваат испитувањата на Пахлиц и Дзиобек (7), што се извршени на масивно буково дрво. Нивните испитувања се однесуваат на влијанието на: гранулација на брусните зрнца, осцилирањето на брусната лента, насоката на брусење и мокрењето на површините, врз рапавоста на површините. Параметрите на рапавоста се изразени по „E“ систем, преку „R max“ и радиус на круг  $r=100$  и  $r=400$  mm.

Табела 1: Рапавост на брусени букови површини

Ред. број	Гранулација на брусна хартија	$R_{\max}$ (мк) / $r = 100$ (mm) брусење со осцилации	$R_{\max}$ (мк) / $r = 100$ (mm) брусење без осцилации	$R_{\max}$ (мк) / $r = 400$ (mm) брусење без осцилации
1	2	3	4	5
1.	60	40	52	64,5
2.	120	25	44	1
3.	150	17	20	1

Авторите заклучуваат дека промената на влажноста врз површинскиот слој ја зголемува рапавоста. Испитувањата се вршени на повеќе дрвни видови. Кај масивно буково дрво, вредностите за  $R_{\max}$ , при  $r=400$  mm, просечно изнесуваат: по брусење 64,5 мк, по мокрење 85,34 мк, односно, востановено е просечно зголемување на нерамнините од 20,84 мк.

### 3. ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО

Во рамките на овие испитувања, се задружуваме на прашањето за квалитет на површинската обработка и за влијанието на предобработката, односно за подготовката на фурнирани букови површини за површинска обработка. Цел на испитувањето е да го определиме влијанието на предобработката со бајцеви и темелни бои, на различно брусени подлоги. Испитувањата се извршени во услови на редовно, сериско производство.

### 4. МЕТОД НА РАБОТА

#### 4.1. Материјал за испитување

Како подлога за третирање се користени плочи од иверки фурнирани со буков фурнир. Пробите се двострано фурнирани со димензии 300 x 200 mm. Брусењето на пробите е извршено со нова брусна хартија, во две комбинации на гранулација на зрнцата и насоката на брусење:

- 100 напречно + 150 надолжно и
- 120 напречно + 150 напречно + 180 надолжно.

Добиената рапавост на површините по брусењето е земена за почетна вредност. Во однос на неа е вршено споредување со рапавоста добиена после бајцувањето на површините или завршна, крајна рапавост.

Бајцувањето е извршено по пат на техника на валање, со едно премачкување на нанос  $40\text{gt}/\text{m}^2$  воден бајц, нитро темелна боја и маслена темелна боја (производи на фабриката за бои и лакови „ДУГА“, Белград).

#### 4.2. Применети мерни и математички методи

По изведувањето на секоја операција во процесот за обработка, се извршени мерења на рапавоста на површините. За определување на рапавоста е користен мерен инструмент од типот профилиметар-профилограф „Talysurf 6“. За референтна должина на мерење е земена должината од  $L=0,8\text{ mm}$ .

Рапавоста е изразена преку следните параметри:

- средно аритметичко отстапување на профилот „Ra“,
- максимално отстапување на профилот „Rmax“ и
- средна височина на нерамнините „Rz“.

Применетиот метод кај користениот инструмент „Talysurf 6“ е по принципот на сред-

на линија-медијана или систем „M“, стандарден систем на мерење на рапавоста на површините според „ISO“ (ISO 4283, ISO 4288 и ISO 4289).

Мерењето на рапавоста на површините е извршено напречно на насоката на протегање на дрвните влакна, воедно и во насока напречно на насоката на завршното брусење. По извршените мерења на рапавоста, добиените податоци се обработени според вариационо статистички методи. Проверка на разликите меѓу две средни вредности, (сигнификантност) е извршена со тестирање по „Goset“ („Studentov“ или „T-test“).

#### 5. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА

По извршените мерања и обработка на податоците, истите ги прикажуваме како резултати по брусењето и по бајцувањето, односно бојосувањето со темелни бои.

Прикажаните податоци на Табела 2 ја претставуваат рапавоста на брусените површини и разликите што се јавуваат во рапавоста на истите површини по бајцување. Според очекувањата, се јави зголемена рапавост на површините по бајцувањето, во однос на рапавоста на брусените површини. Оваа појава е регистрирана кај сите три испитувани показатели на нерамнините: „Ra“, „Rmax“ и „Rz“.

Табела 2: Рапавост на површините по брусење и бајцување со воден бајц, нитро-темелна боја и маслено-темелна боја.

Ред. број	Гранулац. на брусли зрница	Број на мерења	Параметри на рапавоста	X min. ( $\text{m}\mu$ )	X max. ( $\text{m}\mu$ )	$x \pm fx$ ( $\text{m}\mu$ )	$\sigma \pm f\sigma$ ( $\text{m}\mu$ )	$Y \pm fy$ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Брусење</b>								
1.	100 + 150	36	Ra Rmax Rz	2,40 17,70 16,70	4,30 39,50 16,70	$3,16 \pm 0,08871$ $27,51 \pm 0,83628$ $21,67 \pm 0,52397$	$0,53 \pm 0,06273$ $5,02 \pm 0,59134$ $3,14 \pm 0,37050$	$16,85 \pm 2,04183$ $18,24 \pm 0,48050$ $14,50 \pm 1,74496$
2.	120 + 150 + 180	36	Ra Rmax Rz	2,07 15,40 14,20	4,30 43,00 14,20	$3,02 \pm 0,07432$ $26,33 \pm 0,88455$ $20,82 \pm 0,50510$	$0,44 \pm 0,05247$ $5,31 \pm 0,62547$ $3,03 \pm 0,35716$	$14,74 \pm 1,77427$ $20,15 \pm 2,46980$ $14,55 \pm 1,75124$
<b>Воден бајц</b>								
3.	100 + 150	12	Ra Rmax Rz	3,96 30,40 25,00	5,54 46,10 35,70	$4,40 \pm 0,122154$ $39,61 \pm 1,17049$ $28,96 \pm 0,83112$	$0,42 \pm 0,08663$ $4,05 \pm 0,82749$ $2,88 \pm 0,58757$	$9,62 \pm 1,98229$ $10,24 \pm 2,11097$ $9,94 \pm 2,04896$
4.	120 + 150 + 180	12	Ra Rmax Rz	3,40 23,00 20,00	6,00 57,00 38,00	$4,17 \pm 0,24322$ $36,04 \pm 2,35689$ $28,05 \pm 1,25944$	$0,84 \pm 0,17195$ $8,16 \pm 1,66622$ $4,36 \pm 0,89037$	$20,19 \pm 4,28478$ $22,65 \pm 4,85550$ $15,55 \pm 3,25010$
<b>Нитро- темел</b>								
5.	100 + 150	12	Ra Rmax Rz	2,40 21,00 16,00	4,00 41,00 28,00	$3,37 \pm 0,13649$ $31,17 \pm 1,82130$ $22,83 \pm 0,95622$	$0,47 \pm 0,96651$ $6,31 \pm 1,28785$ $3,31 \pm 0,67615$	$14,01 \pm 2,91514$ $20,24 \pm 4,29817$ $14,51 \pm 3,02291$
6.	120 + 150 + 180	12	Ra Rmax Rz	2,30 18,00 15,00	3,60 38,00 25,00	$3,07 \pm 0,11922$ $27,42 \pm 0,50512$ $21,08 \pm 0,87764$	$0,41 \pm 0,08430$ $1,75 \pm 0,35718$ $3,04 \pm 0,62586$	$13,47 \pm 2,79832$ $22,11 \pm 4,72848$ $14,42 \pm 3,00407$

Масло-темел								
7.	100 + 150	12	Ra Rmax Rz	2,60 23,00 18,00	3,90 39,00 30,00	3,38 ± 0,09336 32,17 ± 1,48054 23,46 ± 0,86491	0,32 ± 0,06602 5,13 ± 1,04693 3,00 ± 0,61160	9,56 ± 1,96843 15,94 ± 3,35643 12,77 ± 2,64939
8.	120 + 150 + 180	12	Ra Rmax Rz	2,40 19,00 16,00	3,70 37,00 27,00	3,12 ± 0,11891 27,66 ± 1,34291 21,55 ± 0,81654	0,41 ± 0,08407 4,65 ± 0,94958 2,83 ± 0,57738	13,24 ± 2,74857 16,82 ± 3,52829 13,13 ± 2,72502

Според изнесените податоци, применените два системи на брусење имаат мало влијание врз рапавоста на фурнирите букови површини. Со зголемување на гранулацијата на зрнцата од брусната хартија, применета за брусење, рапавоста се намалува по трите испитувани показатели. Оваа појава се потврдува со испитувањата на цитираните автори: Алиќ (1), Буглај (2), Потребиќ (11), Риѓиќ (12) и други.


Податоците од Табела 2, исто така, ја прикажуваат рапавоста на брусените површини и разликите што се јавуваат во рапавоста на истите површини по бајцување. Според очекувањата, се јави зголемена рапавост на површините по бајцувањето, во однос на рапавоста на брусените површини. Оваа појава е регистрирана кај сите три испитувани показатели на нерамнините: „Ra“, „Rmax“ и „Rz“.

Зголемувањето на рапавоста на површините е најинтензивно при третирање на површините со бајцеви на база на вода. Бајцувањето со нитротемелна боја и маслена темелна боја има мало влијание на промената на средната рапавост на површините. Добиените вредности на букови фурнирани површини, кај обата применети системи на брусење, при бајцување со нитро-темелна и маслена темелна боја, меѓусебно немаат сигнificantни разлики, односнотие се идентични.

Со цел да се регистрира разликата на средните вредности на рапавоста на површините, по два применети брусни системи и бајцување со воден бајц, нитро-темелна боја и маслено-темелна боја, во следната, Табела 3, ги прикажуваме добиените податоци за максималното отстапување на профилот „R max“. Графички приказ на истите компоненти е даден на Слика 1.

Табела 3: Рапавост на површините според „R max“ по брусење и по бајцување со воден бајц, нитро-темелна боја и маслено-темелна боја.

Ред. број	Вид на бајц, темелна боја	Средна вредност по брусење за Rmax (mμ)	Средна вредност по бајцување за Rmax (mμ)	Разлика на средните вредности за Rmax (mμ)
1	2	3	4	5
100 + 150				
1.	Воден бајц	27,52	39,61	12,09
2.	Нитро - темел	27,52	31,17	3,65
3.	Масло - темел	27,52	32,16	4,64
120 + 150 + 180				
4.	Воден бајц	26,33	36,04	9,71
5.	Нитро - темел	26,33	27,41	1,08
6.	Масло - темел	26,33	27,65	1,32



Слика 1: Графички приказ на промената на рапавост според „R max“

Зголемувањето на рапавоста на површините по бајцување во однос на истата по брусење, е резултат на набабрувањето и подигнувањето на порите на градбените елементи во површинскиот слој на дрвото. Оваа појава е најсилна при бајцување со воден бајц, со кој истовремено се врши мокрење на површината.

Водата, како растворувач на пигментите кај водените бајцеви, предизвикува многу поголемо набабрување на дрвните елементи отколку применетите нитро и маслени растворувачи и разредувачи, кај нитро и маслени бајцеви, односно темелни бои. Оваа појава се манифестира и врз интензитетот на промената на рапавоста на фурнираните букови површини. Констатацијата за влијанието на мокрењето на дрвната површина е потврдена и при испитувањата кај бука и повеќе видови на масивно дрво од Пахлитц и Дзиобек (9).

## 6. ЗАКЛУЧОЦИ И ДИСКУСИЈА

Извршените испитувања на рапавоста кај фурнираните букови површини по брусење и промените кои настануваат при бајцување на истите, наведуваат на следните поважни заклучоци:

Големината на бруsnите зrnца има влијание врз рапавоста на буковите фурнирани површини. Применетите бруsnи системи со покрупни гранулации на бруsnите зrnца даваат поголема рапавост на површините. Така, за системот на брусење:

- 100 напречно + 150 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 3,16 \text{ m}\mu$ ,  $R_y = 27,51 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 21,67 \text{ m}\mu$  и
- 120 напречно + 150 напречно + 180 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 3,02 \text{ m}\mu$ ,  $R_y = 26,33 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 20,82 \text{ m}\mu$ .

Бруsnиот систем има влијание врз промената на рапавоста по бајцување. Кај трите испитувани бајцеви, применетиот бруsen систем 120 напречно + 150 напречно + 180 надолжно, даваат површини кај кои при бајцувањето помалку се зголемува рапавоста од оние бруseni по системот 100 напречно + 150 надолжно.

Бајцувањето има влијание и ја зголемува рапавоста на бруsenите површини. Различните видови бајцеви, односно темелните бои имаат различен интензитет на промената на рапавоста.

Бајцувањето со водените бајцеви предизвикува најинтензивни зголемувања на ра-

павоста на површините. За применетите системи на брусење, рапавоста на површините по бајцување со воден бајц изнесува:

- 100 напречно + 150 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 4,40 \text{ m}\mu$ ,  $R_{max} = 39,61 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 28,96 \text{ m}\mu$  и
- 120 напречно + 150 напречно + 180 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 4,17 \text{ m}\mu$ ,  $R_{max} = 36,04 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 28,05 \text{ m}\mu$ .

Влијанието на применетата нитротемелна боја врз интензитетот на зголемувања на рапавоста на површините е многу помало отколку кај водените бајцеви. За системите на брусење, рапавоста на површините по бајцување со нитро-темелна боја, изнесува:

- 100 напречно + 150 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 3,38 \text{ m}\mu$ ,  $P_{max} = 31,17 \text{ m}\mu$  и  $P_z = 22,83 \text{ m}\mu$  и
- 120 напречно + 150 напречно + 180 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 3,07 \text{ m}\mu$ ,  $R_y = 27,42 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 21,08 \text{ m}\mu$ .

Маслено-темелната боја има мало влијание врз зголемувањето на рапавоста. Тоа е доста помало, во споредба со истото кај водените бајцеви и за применетите системи на брусење, рапавоста изнесува:

- 100 напречно + 150 надолжно, рапавоста е:  $R_a = 3,38 \text{ m}\mu$ ,  $R_{max} = 32,16 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 23,46 \text{ m}\mu$  и
- 120 напречно + 150 напречно + 180 надолжно, показателите на рапавоста се:  $R_a = 3,12 \text{ m}\mu$ ,  $R_{max} = 27,66 \text{ m}\mu$  и  $R_z = 21,55 \text{ m}\mu$ .

Од изнесените заклучоци произлегува дека најинтензивни промени и зголемување на рапавоста на бруsenите површини настануваат при применетата на водениот бајц. Ваквата појава негативно се одразува врз квалитетот на површинската обработка. Ова укажува дека во предобработката на фурнираните букови површини, во фазата на подготовка за лакирање, треба да се применуваат бруsnи системи со поситни бруsnи зrnа (120 + 150 + 180). Доколку е можно, бајцувањето на фурнираните букови површини да се изведува со нитро темелни или маслено темелни бои што имаат идентично влијание врз рапавоста.

## 7. ЛИТЕРАТУРА

1. Alić O., (1971), *Svršishodnost pokazatelja hrapanosti površina i njihovih odnosa kod brusenih furniranih drvnih ploha*, Doktorska disertacija, Sarajevo.
2. Буглај Б.М., (1957), *К вопросу нормализации чистоты поверхности древесины* в

- производстве мебели, Древообраб. пром., № 1, № 2, Москва.
3. Јанић М., (1989), *Основни ћојмови и критеријум храћавосћи*, Дрварски гласник, бр. 7-9, Београд.
  4. Јанковић А., (1975), *Површинска обрада дрвета*, Београд.
  5. Kollmann F., Kuenzi E., Stamm A., (1975), *Principles of Wood Science and Technology*:523-517, Berlin.
  6. Ljuljka B., Jazbec M., Rašić M., Cismesija I., Labura H., (1980), *Površinska obrada drva*, Zagreb.
  7. Manev T., (1992), *Istraživanje utjecaja mjeđenja na kvalitetu površinske obrade namještaja*, doktorska disertacija, Zagreb.
  8. Miniutti V., (1964), *Microscale Changes in Cell Structure at Softwood Surfaces During Weathering*, Forest Prod. J. No.12: 571-576, Madison.
  9. Pahlitsch G., Dziobek K., (1961), *Messfahren und Beurteilungsmethoden für bandgeschliffene Holzer*, Holz als Roh-und Werkstoff, No.10, München.
  10. Peters C., Cumming J., (1970), *Measuring Wood Surface Smoothness*, Forest Prod. J. No. 12: 40-43, Madison.
  11. Potrebić M., (1975), *Brusenje drveta - zavisnost između krupnoće brusnih zrna i ravnost površine drveta*, Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu, br. 48, Beograd.
  12. Ridjić T., (1987), *Uticaj brusenja na kvalitet površine i površinsku obradu nitroceluloznim lakovima*, Magistarski rad, Zagreb.
  13. Sadoh T., Nakato K., (1987), *Surface properties of wood in physical and sensory aspects*, Wood Sci. Technol. No. 21: 111-120.
  14. Salje E.; Druckhammer J., Stuhmeier W., (1985), *Neue Erkenntnisse beim Frasen von Spanplatten mit unterschiedlichen Schnittbedingungen*, Holz als Roh-und Werkstoff, No. 43: 501-506, München.
  15. Stumbo A.D., (1963), *Surface Texture Measurement Methods*, Forest Prod. J. No.7: 299-304, Madison.
  16. Suzuki R., (1958), *Measuring Surface Roughness With Water Drops*, Jurnal of Japan Wood Research Society, No.4, Japan.

Trajče Manev, Konstantin Bahčevandziev, Ivica Grbac

## PAINTING AND ROUGHNESS OF BEACH VENEERED SURFACES

### (SUMMARY)

The research contains influence of sanding and painting over the roughness, as a sign of quality of finished beach veneered surfaces. Two deferent granular sanding systems are used as well as the surfaces are treated with water wood paints, nitro-based wood paints and oil-based wood paints.

It is confirmed that in preparing phase of surface finishing, smaller granular sanding systems are prime. Most increasing roughness, of sanded surfaces appears by treating with water wood paints, but the other two types of wood paints have identically small influence over the roughness. Raised changes have negative influence over surface finishing quality.

**Key words:** *sanding systems, wood painting, roughness, surface quality.*